



Народна банка на Република Северна Македонија  
Дирекција за статистика

Скопје, 29 јули 2022 година

Соопштение за печат

**Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците<sup>1</sup>: јуни 2022 година**

- Во јуни, просечната каматна стапка на вкупните кредити забележа минимален месечен пад од 0,01 п.п. и изнесува 4,27%, додека на годишна основа оваа каматна стапка е намалена за 0,27 п.п. Просечната каматна стапка на вкупните депозити се задржа на нивото од претходниот месец и изнесува 0,67%. На годишна основа, просечната каматна стапка на вкупните депозити е пониска за 0,17 п.п.
- Просечната каматна стапка на новоодобрените кредити<sup>2</sup>, во јуни, бележи раст од 0,02 п.п. на месечна основа и изнесува 3,99%. На годишна основа, оваа каматна стапка е намалена за 0,04 п.п. Просечната каматна стапка на новопримените депозити оствари месечно и годишно зголемување од 0,21 п.п. и 0,44 п.п., соодветно и изнесува 0,97%.

Табела 1. Каматни стапки на вкупните и на новите кредити и депозити

	6.2021	9.2021	12.2021	1.2022	2.2022	3.2022	4.2022	5.2022	6.2022
во % на годишно ниво									
<b>Вкупни кредити</b>	<b>4.54</b>	<b>4.46</b>	<b>4.37</b>	<b>4.35</b>	<b>4.33</b>	<b>4.30</b>	<b>4.30</b>	<b>4.28</b>	<b>4.27</b>
Корпоративен сектор	3.65	3.58	3.48	3.45	3.45	3.43	3.45	3.43	3.44
Домаќинства	5.33	5.24	5.18	5.16	5.14	5.11	5.09	5.06	5.04
<b>Новоодобрени кредити</b>	<b>4.03</b>	<b>4.03</b>	<b>3.61</b>	<b>3.84</b>	<b>3.94</b>	<b>3.75</b>	<b>3.98</b>	<b>3.97</b>	<b>3.99</b>
Корпоративен сектор	3.43	3.63	3.22	3.48	3.48	3.31	3.63	3.46	3.68
Домаќинства	4.64	4.61	4.34	4.40	4.54	4.47	4.51	4.53	4.51
<b>Вкупни депозити</b>	<b>0.84</b>	<b>0.78</b>	<b>0.74</b>	<b>0.71</b>	<b>0.71</b>	<b>0.70</b>	<b>0.68</b>	<b>0.67</b>	<b>0.67</b>
Корпоративен сектор	1.16	1.08	0.92	0.88	0.90	0.94	0.83	0.87	0.97
Домаќинства	0.80	0.74	0.72	0.70	0.69	0.68	0.67	0.66	0.65
<b>Новопримени депозити</b>	<b>0.53</b>	<b>0.85</b>	<b>0.70</b>	<b>0.53</b>	<b>0.56</b>	<b>0.68</b>	<b>0.65</b>	<b>0.76</b>	<b>0.97</b>
Корпоративен сектор	0.51	0.62	0.29	0.42	0.29	0.77	0.52	1.11	1.53
Домаќинства	0.53	0.94	0.90	0.58	0.65	0.63	0.69	0.62	0.70

Извор: НБРСМ.

<sup>1</sup> Под „каматна стапка“ се подразбира пондерирана просечна каматна стапка искажана во проценти на годишно ниво. За подетално објаснување види ја методологијата

[http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija\\_MIR\\_07\\_2018\\_mak.pdf](http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf)


<sup>2</sup> Во однос на каматните стапки на новоодобрените кредити / новопримените депозити се карактеристични променливи движења. Ваквите движења на каматните стапки произлегуваат од промените на новите депозити / кредити (којшто од месец во месец може позначително да се менува), како и од новодоговорената каматна стапка.



## Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика



### 1. Каматни стапки на корпоративниот сектор<sup>3</sup>

- Во јуни, просечната каматна стапка на вкупните кредити на корпоративниот сектор изнесува 3,44% и бележи месечен раст од 0,01 п.п. Промената на месечно ниво се должи на повисоките каматни стапки на денарските кредити со валутна клаузула (за 0,06 п.п.), во услови кога каматните стапки на кредитите во странска валута и каматните стапки на денарските кредити без валутна клаузула бележат намалување (0,02 п.п. и 0,01 п.п., соодветно). Во споредба со јуни 2021 година, каматната стапка на вкупните кредити на корпоративниот сектор е пониска за 0,21 п.п.



Извор: НБРСМ.

- Каматната стапка на новоодобрените кредити на корпоративниот сектор, во јуни, забележа зголемување од 0,22 п.п. на месечна основа и изнесува 3,68%. Притоа, растот произлегува од зголемувањето кај сите компоненти: каматните стапки на денарските кредити со валутна клаузула (за 0,74 п.п.), каматните стапки на кредитите во странска валута и каматните стапки на денарските кредити без валутна клаузула (за 0,16 п.п. и 0,11 п.п., соодветно). На годишна основа, оваа каматна стапка бележи раст од 0,25 п.п.



Извор: НБРСМ.


<sup>3</sup> За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор ги опфаќа нефинансиските институции (јавни и останати).



## Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Овој месец, каматната стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор е повисока за 0,10 п.п. и изнесува 0,97%. Притоа, месечната промена се должи на повисоките каматни стапки на денарските депозити без валутна клаузула и каматните стапки на депозитите во странска валута (за 0,12 п.п. и 0,06 п.п., соодветно), во услови кога каматните стапки на денарските депозити со валутна клаузула бележат минимален пад (за 0,01 п.п.). Анализирано на годишно ниво, оваа каматна стапка е пониска за 0,19 п.п.
- Каматната стапка на новопримените депозити<sup>4</sup> на корпоративниот сектор, во јуни, изнесува 1,53%, што претставува месечен раст од 0,42 п.п. Од аспект на валутната структура, растот е резултат на зголемувањето на каматните стапки на депозитите во странска валута и каматните стапки на денарските депозити без валутна клаузула (за 0,43 п.п. и 0,40 п.п., соодветно), во услови кога не се примени денарски депозити со валутна клаузула. Каматната стапка на новопримените депозити на корпоративниот сектор бележи раст од 1,02 п.п. во однос на истиот месец минатата година.

### 2. Каматни стапки на домаќинствата<sup>5</sup>



Извор: НБРСМ.

- Во јуни, каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата забележа месечно намалување од 0,02 п.п. и се сведе на 5,04%. Надолната промена произлегува од падот кај сите компоненти: каматните стапки на денарските кредити со и без валутна клаузула (за 0,03 п.п. и 0,02 п.п., соодветно) и каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,02 п.п.). Каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата е намалена за 0,29 п.п. споредено на годишна основа.


<sup>4</sup> Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на корпоративниот сектор прекинут во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од корпоративниот сектор.

<sup>5</sup> За потребите на ова соопштение, домаќинствата опфаќаат: физички лица, самостојни вршители на дејност и непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата.



## Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Просечната каматна стапка на новоодобрените кредити на домаќинствата, во јуни, е намалена за 0,02 п.п. во однос на мај и изнесува 4,51%. Анализирани според структурата, падот целосно се објаснува со намалувањето на каматните стапки на денарските кредити без валутна клаузула (за 0,02 п.п.), во услови на раст на каматните стапки на денарските кредити со валутна клаузула и каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,06 п.п., соодветно). Годишното намалување на оваа каматна стапка изнесува 0,13 п.п.



Извор: НБРСМ.

- Во јуни, каматната стапка на вкупните депозити на домаќинствата изнесува 0,65% и на месечно ниво се намали за 0,01 п.п. Месечниот пад во целост се должи на намалените каматни стапки на денарските депозити без валутна клаузула (за 0,01 п.п.), при непроменети каматни стапки на денарските депозити со валутна клаузула и на депозитите во странска валута. Каматната стапка на вкупните депозити на домаќинствата оствари пад од 0,15 п.п. на годишно ниво.
- Каматната стапка на новопримените депозити на домаќинствата<sup>6</sup>, во јуни, оствари месечен раст од 0,08 п.п. и изнесува 0,70%. Зголемувањето на месечна основа произлегува од растот на каматните стапки на денарските депозити без валутна клаузула и каматните стапки на депозитите во странска валута (за 0,12 п.п. и 0,04 п.п., соодветно). Овој месец, кај банките и штедилниците не се евидентирани новопримени денарски депозити со валутна клаузула. Споредено на годишна основа, оваа каматна стапка бележи раст од 0,17 п.п.

<sup>6</sup> Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на домаќинствата, прекилот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од домаќинствата.



## Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

\*\*\*

### Придружни информации

Временски серии податоци: годишни, квартални и месечни податоци за пондерираните каматни стапки на банките и штедилниците

[http://www.nbrm.mk/statistika\\_na\\_kamatni\\_stapki.nspix](http://www.nbrm.mk/statistika_na_kamatni_stapki.nspix)

Методолошки објаснувања:

[http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija\\_MIR\\_07\\_2018\\_mak.pdf](http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf)

Следни објавувања: Календар на објавување податоци

[http://www.nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar\\_na\\_objavuvanje\\_podatoci.pdf](http://www.nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar_na_objavuvanje_podatoci.pdf)

Месечни податоци за каматните стапки: 31 август 2022 година (референтен пресек заклучно со јули 2022 година).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: [contact.statistika@nbrm.mk](mailto:contact.statistika@nbrm.mk) или на телефонскиот број 02 3215 181 локал 116 (или 112/110/108).